

20110621667

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 27 април 2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009, 131/2009 и 44/2010), во член 1, во табелата во колона 7 се вршат следните измени и дополнувања во режимот на пропишување:

Кај АТС кодот D07AC14 „Methylprednisolone - Маст 0,1%“, и „Methylprednisolone – Крем 0,1%“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS“ и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно“.

Кај АТС кодот G01AA01 - „Nystatin – Вагинални таблети 100.000 IU“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS“ и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“.

Кај АТС кодот G01AA10 - „Clindamycin – Вагинална крема 2%“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS“ и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“.

Кај АТС кодот G01AF01- „Metronidazole – Вагитории 500mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS“ и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“.

Кај АТС кодот G01AF02 - „Clotrimazole – Вагинални таблети 200mg“, „Clotrimazole – Вагинални таблети 500mg“ и „Clotrimazole – Вагинална крема 20g (2%)+ 3 пластични апликатори“ во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS“ и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“.

Кај АТС кодот G01AF05- „Econazole – Вагитории 150mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS“ и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“.

Кај АТС кодот R03AC06 - „Hexoprenaline** – Таблети 0,5mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS“ и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“.

Кај АТС кодот G02CB01- „Bromocriptine – Таблети 2,5mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS“ и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“.

Кај АТС кодот G03CA03- „Estradiol – Таблети 1mg“ и „Estradiol – Вагинални таблети 0,025 mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/RS и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“.

Кај АТС кодот G03DB01 - „Dydrogesterone*** – Филм обложени таблети 10mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS и се додава следното објаснување: „R- лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“.

Кај АТС кодот G03DC02- „Norethisterone** –Таблети 5mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“.

Кај АТС кодот G03GB02- „Clomifene** –Таблети 50 mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“.

Кај АТС кодот G03HB01 - „Cypoterone+ethinyl estradiol** – Обложени таблети 2mg + 0,035mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/RS“, а пред зборовите: „RS-По препорака на лекар специјалист: гинеколог, ендокринолог и дерматовенеролог“ се додава следното објаснување „R“ - лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“.

Кај АТС кодот J01DD08 - „Cefixime – Суспензија 100mg/5ml“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS“ и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно“.

Кај АТС кодот J01FA09 - „Clarithromycin – Таблети/Капсули/Филм обложени таблети 250mg“ и „Clarithromycin – Суспензија 125mg/5ml“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS“ и се додава следното објаснување: „R- лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно“.

Кај АТС кодот J01FA10 - „Azithromycin – Таблети/ Филм обложени таблети / Капсули CPJ“, „Azithromycin – Суспензија 200mg/5ml“и „ Azithromycin – Суспензија 100mg/5ml“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS“ и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог/педијатар самостојно“.

Кај АТС кодот J02AC01 - „Fluconazole – Капсули CPJ“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS“ и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“.

Кај АТС кодот J05AF05 - „Lamivudin – Таблети/ Филм обложени таблети CPJ“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „*KK“ се заменува со ознаката „RS/RSS“ и зборовите под делот на индикациите за овој лек „*KK-по препорака на клинички конзилиум“ се заменуваат со зборовите: „Напомена: RS/RSS - лекот се пропишува по добиено мислење од клинички конзилиум“.

Кај АТС кодот M05BA02 - „Clodronic acid – Капсули 400mg“ и „Clodronic acid –Филм обложени таблети 800mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „*“ се заменува со ознаката „ RS/RSS“ и се додава напомена: „ RS/RSS - лекот се пропишува по добиено мислење од клинички конзилиум“.

Кај АТС кодот R01AD08 - „Fluticasone – Назален спреј 50 mcg/doza“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/ RS“, а во објаснувањето пред зборовите: „RS- По препорака на: лекар специјалист интернист, педијатар, пнеумофтизиолог и ОПЛ“ се додава следното објаснување: „ R“ - лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно“.

Кај АТС кодот R03AC02 - „Salbutamol – Аеросол 0,1 mg/doza“, „Salbutamol – раствор за инхалација 5 mg/ml“ и „Salbutamol – Сируп 2mg/5ml“ во колоната 7 - „Режим на

препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS” и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно“.

Кај АТС кодот R03BA05 - „Fluticasone – Аеросол 50 mcg/doza“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS”, а во објаснувањето пред зборовите: „RS- По препорака на: лекар специјалист интернист, педијатар, пнеумофтизиолог“ се додава следното објаснување „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно“.

Член 2

Во член 1, во табелата се додаваат два лека и тоа:

После АТС кодот A05AA02 се додава лекот

A05AA02	Ursodeoxycholic acid*	0,75 g	0	Перорална суспензија	250mg/5ml	RSS
---------	-----------------------	--------	---	-------------------------	-----------	-----

*Индикација: за болни од цистична фиброза

После АТС кодот L01XX19 се додава лекот

L01XX28	Imatinib*		0	Филм обложени таблети	100 mg	*
L01XX28	Imatinib*		0	Филм обложени таблети	400 mg	*

* Индикација: ХМЛ- Хронична миелочна леукемија

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-6927/7
27 април 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.